

Како најдобро да ви користи вашиот список на лекови:

- ▶ **Одржувајте го списокот точен** така што ќе го прецртате секој лек што повеќе не го земате и ќе ги додавате новите лекови штом ќе почнете да ги земате.
- ▶ **Запишете ги во списокот сите лекови** што сега ги земате, вклучувајќи: лекови препишани на рецепт, лекови купени без рецепт, растителни и природни лекови.
- ▶ **Носете го списокот со себе** секојпат кога ќе одите кај доктор, аптекар или здравствен работник, или ако одите во болница.
- ▶ **Носете го списокот со себе** секогаш во случај на итна ситуација.
- ▶ **Посетете ја нашата интернет страница** на nps.org.au/medicineslist за да отпечатите дополнителни страници или нарачате дополнителни примероци. Сите страници држете ги заедно.

Списокот на лекови е на располагање на дополнителни 10 јазици: арапски, поедноставен кинески, традиционален кинески, хрватски, грчки, италијански, корејски, македонски, шпански и виетнамски.

Јавете се на **Medicines Line** на **1300 MEDICINE (1300 633 424)** од понеделник до петок, од 9 наутро до 5 попладне по источно австралиско време (освен во државни празници во HJB).

Снимете ја апликацијата **MedicineWise App** за секогаш да ги имате со себе информациите за вашите лекови и здравје.



Apple и логото на Apple се заштитни знакови на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји и региони. App Store е службен знак на Apple Inc.
Google Play и логото на Google Play се заштитни знакови на Google LLC.

Macedonian



nps.org.au

Независна, непрофитна и базирана на факти организација, NPS MedicineWise овозможува подобро одлучување за лекови, медицински тестови и други здравствени технологии. Ние добиваме финансиски средства од Министерството за здравје на австралиската Влада (Australian Government Department of Health). NPS1988a

© 2019 NPS MedicineWise ABN 61 082 034 393.

СПИСОК НА ЛЕКОВИ

Ви помага да водите сметка за вашите лекови

Моето име:

Алергии или претходни проблеми:

Податоци за контакт во итни ситуации:

Податоци за контакт на семејниот доктор (GP) или специјалист:



